

# Упатство за користење на WEB страната на ЈПКР “Услуга”-Берово

Упатството е наменето за корисниците на официјалната WEB страна на ЈПКР “Услуга”-Берово, со цел да се обезбедат потребните информации за подобра навигација низ неа. По отворање на страната преку линкот <https://jpkrusluga-berovo.com.mk/>, се отвора почетната страна. На неа, во заглавието се поставени линкот за Facebook групата на претпријатието и линкот до упатството за работа со страната. Под заглавието на страната, поставено е основното (хоризонтално) мени (т.е. лстата на функции што таа ги нуди), во десниот дел: форма за БРЗО ПЛАЌАЊЕ на фактури и копчињата: ПРИЈАВИ ПРОБЛЕМ и ВНЕСИ СОСТОЈБА НА ВОДОМЕР. На средината од страната е делот каде што се објавуваат најновите вести, известувања и соопштенија од претпријатието.

Страната нуди два начини за плаќање на фактурите: со внесување на бројот на фактурата (брзо плаќање) и преку корисничкиот профил.

## БРЗО ПЛАЌАЊЕ НА ФАКТУРА

Системот за брзо плаќање на фактури работи на принципот плаќање на фактури преку интернет (online) со внесување на бројот на фактурата кој се наоѓа како што е означено на слика 1 со црвен правоаголник.

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА КОМУНИКАЦИИ И РАБОТИ  
“УСЛУГА” Берово  
ул. Маршал Тито 66, 2330 Берово  
тел.: +389 (0)33 471-155

Потрошувач: 10035200 Моша Пијаде 101/а/ Берово

Локација: Берово

Ж.с-ка: 240210000924089 депонент - УНБ банка;  
Ж.с-ка: 200001856990690 депонент - Стопанска банка; Даночен број: МК 401

Бројло: 11135  
Стара сост.: 6880  
Нова сост.: 6885  
Просек: 5  
Бр.член: 1

ИД на фактура: Сер. Бр. 2101010114

За период: 584487  
Датум: / - 2021/01  
Да се плати до: 31-01-21  
28-02-28

Опис	Количина	Цена	Нето износ	% ДДВ	Износ ДДВ	Износ
ВОДА за граѓани	5	34.37	171.85	5	8.59	180.44
Фонд за води	1	2.00	3.44	0	0.00	3.44
Прочистување на отпадни вк	5	15.07	75.35	5	3.77	79.12
Канализација за граѓани	5	4.45	22.25	5	1.11	23.36
Смет за граѓани	1	200.00	200.00	5	10.00	210.00
Гробна такса	1	70.00	70.00	0	0.00	70.00
Паркови и зеленило	1	30.00	30.00	0	0.00	30.00
Јавна чистота	1	30.00	30.00	0	0.00	30.00

Вкупно МЗ: 626.00  
Вкупно ден: 626.00

Нето осн. 5% ДДВ 5%  
Нето осн. 18% 469.45 ДДВ 18% 23.47  
Забелешка: Не одржени с-ки 9 во износ од 5,580.00  
власно лице за потпишување фактури: Илија Рунтевски


Инкасатор:  
Потрошувач: 1

Фактура: 10035200  
Сериски број: 2101010114  
За период: 584487  
Датум: 2021/01  
Да се плати до: 31-01-21  
Локација: 28-02-28

Вкупно ден: 626.

Сл. 1


Внесувањето на податоците се врши преку соодветната секција од почетната страна (означено со црвен правоаголник на слика 2.):



Сл. 2

Брзо плаќање се врши преку следните чекори:

1. Во полето под текстот **Број на фактура** се внесува бројот на фактурата. Страната врши контрола на внесениот број, што значи дека бројот што се внесува треба да биде важечки број на фактура. Во случај на внесување на неточен број, страната прикажува соодветна порака како на сликата 3.



Сл. 3

2. Се внесува е-mail адресата на уплаќачот, која се користи за доставување на известувањето за извршената уплата.

3. Се притиска (кликнува) на копчето ПЛАТИ, со што се влегува во процесот на плаќање на фактурата (слика 4). Доколку станува збор за фактура што не е платена или пак е делумно платена, страната ги прикажува податоците за фактурата: име и презиме на корисникот, адреса, датум на издавање на фактурата, рок за плаќање и износ што треба да се плати.



## Податоци за фактурата...

Име и презиме	Адреса	Датум на издавање	Датум на валута:	Износ
Корисник	Митрашинци0	31/12/20	15/01/21	1,022.00


4  Се согласувам со [Политика за приватност и услови за користење на сајт](#)

5

© ЈКПР „Услуга“ - Берово | ул. „Маршал Тито“ бб | Телефон: (033) 471-155  
| E-mail: berovo.usluga@gmail.com | Design: Мегасофт Плус - Битола

### Сл. 4

4. Се потврдува политика за приватност и условите за користење на страната со штиклирање (клик) на квадратчето означено на слика 4.
5. Се притиска на копчето **ПЛАТИ** (слика 4), по кое страната врши пренасочување кон програмата на банката за електронско плаќање.



### Сл 5.

6. Се притиска на копчето ОК (слика 5), по кое се добива прозорец каде што е потребно да се внесат податоците од платежната картичка преку која ќе биде извршено плаќањето на фактурата (слика 6).
7. Се внесуваат податоците од платежната картичка (слика 6).
8. Се притиска на копчето ПТВРДИ (слика 6), со што се потврдува плаќањето.

Податоци за платежна картичка

Име и презиме	<input type="text"/>
Број на картичка	<input type="text"/>
CVV2/CVC2	<input type="text"/>
Рок на важност	01 / 2021

7

Износ: **1022 MKD**

Опис: 100

Инфо

Откажи

**Потврди**

8



Инфо за процесот на плаќање: +389 2 3293 888

### Сл. 6

По реализацијата на последниот чекор, се појавува соодветна порака (слика 7) за тоа дали трансакцијата била успешна или неуспешна. Страната ќе ја испрати истата порака и на претходно внесената e-mail адреса.

#### Систем за електронска уплата на сметки



Вашата трансакција е успешна. Ви благодариме за Вашата уплата.

Код на трансакцијата: D-a3fff824-4c34-405d-af41-1b50a780ba00

Потврда за вашата уплата ви е испратена на вашиот маил, доколку не сте добиле маил, проверете го подесувањето на вашиот маил и вашата програма за заштита.

[Вратете се на првата страна](#)



## Систем за електронска уплата на сметки

Вашата транакција беше неуспешна. Ве молиме обидете се повторно!

Код на транакцијата: D-d2377544-0948-44d5-8be2-0cfd033043b


Потврда за вашиот обид ви е испратена на вашиот маил, доколку не сте добиле маил, проверете го подесувањето на вашиот маил и вашата програма за заштита.

[Вратете се на првата страна](#)

© JPKP „Услуга“ - Берово | ул. „Маршал Тито“ б.б. | тел.(033) 471-155 | E-mail: berovo.usluga@gmail.com  
Design: Microsoft, Plus - Битола

Сл. 7

## ПРИЈАВИ ПРОБЛЕМ



Сл. 9

Со клик на копчето ПРИЈАВИ ПРОБЛЕМ (слика 9) се појавува следниот прозорец (слика 10). Пријавување проблем се врши преку следните чекори:

**Пријави проблем**

Со цел да може да пријавите проблем на страната на ЈПКР „Услуга“ - Берово,  
потребно е да внесете валидна e-mail адреса, на која ќе ви пристигне контролен код  
за пријавување на проблемот!

\* Внесете E-mail **1**

**ПРАТИ КОД** **2**

Сл. 10

1. За да можете да пријавите проблем потребно е да внесете валидна e-mail адреса на која ќе добиете контролен код за пријавување на проблем (слика 10).
2. Се кликува на копчето прати код (слика 10).

**Пријави проблем**

Со цел да може да пријавите проблем на страната на ЈПКР „Услуга“ - Берово,  
потребно е да го внесете контролниот код кој пристигна на вашата e-mail адреса!

\* Внесете код **3**

**ПОТВРДИ** **4**

Copyright ©2021 Мегасофт Плус-Битола

Сл. 11

3. Во полето Внесете код треба да го внесите кодот кој пристигна на вашата e-mail адреса. (Слика 11).
4. По внесување на добиениот код со клик на копчето потврди и се добива следната форма (слика 12).

**Пријави проблем**

Внесете име и презиме

Внесете адреса (улица, број)

Внесете телефон

\* Опис на барањето:


5

ПОДНЕСИ

6


Сл. 12

- Во полињата потребно е да ги внесите потребните податоци. Полето за Опис на барањето е задолжително. По внесување на проблемот се кликува на копчето поднеси со што пораката се испраќа до службите на ЈПКР „Услуга“ – Берово (слика 13), а на вашиот е-mail добивате порака дека проблемот е успешно пријавен. Во добиената порака се наоѓаат податоците за испраќачот, проблемот и под кој реден број е пријавен истиот.



Сл. 13

## ВНЕСИ СОСТОЈБА НА ВОДОМЕР



Сл. 14

Со клик на копчето ВНЕСИ СОСТОЈБА НА ВОДОМЕР (слика 14) се отвора формата за внесување на состојба (слика 15).

Внесување состојба на водомер се врши преку следните чекори:

1. Се внесува број на фактура (Слика 15).
2. Се внесува валидна е-mail адреса (Слика 15).
3. Се клика на копчето провери (Слика 15).

Сл. 15

Полињата за број на фактура и е-mail се задолжителни.

При внесување на бројот на фактура и е-mail и при клик на копчето ПРОВЕРИ се врши проверка дали фактурата постои во системот со што се добива соодветна порака (слика 16).

**Внесување на состојба**

35

E-mail

**ПРОВЕРИ**

**Фактурата не постои во системот!**

Сл. 16

Доколку фактурата постои се добива приказ со податоци за шифра на потрошно место, адреса на корисникот, реден број, број на водомер, последна состојба, нова состојба каде вие можете да ја внесите новата состојба на броилото (слика 17). Дополнително има поле за прикачување на слика кое не е задолжително. Со клик на копчето **внеси** состојбата успешно се испраќа до службите на ЈПКР „Услуга“ – Берово. Кај клиентот пристигнува e-mail порака за успешно внесена состојба.

4. Се внесува нова состојба на водомер (Слика 17).
5. Се прикачува фотографија (не е задолжителна) (Слика 17).

Внесување на состојба

Корисник

Напомена: Согласно изготвувањето на сметките, состојбата може да се внесе најдоцна до 28-ти во месецот.

Шифра на потрошно место	Адреса	Реден број	Број на водомер	Последна состојба	Нова состојба	Прикачи слика	Внеси состојба
2	Митрашинци бр.0 Митрашинци	1	1	322	322	Прикачи No file chosen	Внеси
					4	5	

Сл. 17

## СООПШТЕНИЈА

Во овој дел се објавуваат најновите вести соопштенија и известувања од претпријатието за корисниците (слика 18).

# Најнови известувања

05.02.2021

ЈПКР Услуга Берово ги известува своите ценети корисници дека наскоро ќе имаат можност да отпочнат со користење на функцијата за електронско плаќање на фактурите за комунални услуги преку нашата WEB страна [www.jpkrusluga-berovo.com.mk](http://www.jpkrusluga-berovo.com.mk). Корисниците на услуги ќе можат да користат два начина на електронско плаќање: 1.Брзо плаќање со (со внесување на број на фактура и емаил адреса). 2.Преку креирање на кориснички профил во менито Е-корисник.  
...Сокриј

Сл. 18

**ЗА НАС** менито ги содржи подменијата Историја на претпријатието, и Раководство.

- Подменито Основање ги содржи податоците за основањето на претпријатието
- Подменито Раководство го содржи раководството на претпријатието.

## КОНТАКТ

Ова мени содржи форма за контакт на која клиентите (корисниците) можат да испратат било какво барање, порака, да прашаат нешто или слично (слика 19). Полињата кои се означени со \* се задолжителни.

Испраќање на порака се врши преку следните чекори:

1. Се внесуваат потребните податоци (Слика 19).

Контактирајте не


Име
Презиме
E-mail
Порака

1

## Сл. 19

По внесување на потребните податоци за да се испрати пораката потребно е да се внесе прикажаниот код на соодветното место (слика 20).

2. Се клика на копчето . (Слика 20).
3. Се внесува добиениот код во означеното поле (Слика 20).



3 \* Внесете го безбедносниот код

438459  2

ИСПРАТИ ПОРАКА

## Сл. 20

По внесениот код пораката се испраќа до службите на ЈКП „Брегалница“ – Делчево на разгледување.

Под формата за контакт се наоѓа мапа каде е означена локацијата на претпријатието (слика 21).




## Сл. 21

**ДОКУМЕНТИ** менито ги содржи подменијата План за работа и Годишни извештаи каде се поставени сите документи во врска со претпријатието.

**Е-КОРИСНИК** е опција која се користи за регистрација на корисник, преглед на сметки и наплата на избрана сметка и внесување на состојба на одредено броило. За регистрирање во системот потребно е да кликнете на **регистрација** (слика 27).

Регистрацијата се врши преку следните чекори:

1. Се клика на линкот за регистрација (Слика 27).



Е - Корисник

Корисничко име


Лозинка

НАЈАВИ СЕ

Доколку не сте регистрирани, кликнете на следниот линк [Регистрација](#) **1**

Сл. 27

2. Се внесуваат потребните податоци (Слика 28).
3. Се клика на копчето регистрирај се (Слика 28).



Е - Корисник

Корисничко име

Лозинка

Потврди лозинка

E-mail адреса


Број на сметка

РЕГИСТРИРАЈ СЕ **3**

**2**

Сл. 28

Сите полиња од формата се задолжителни. По клик на регистрирај се добивате e-mail за успешна регистрација.



Доколку веќе сте регистрирани во системот

4. Внесувате корисничкото име (Слика 29).
5. Внесувате лозинка (Слика 29).
6. Кликнете на копчето најави се (Слика 29).

Е - Корисник

Корисничко име **4**

Лозинка **5**

НАЈАВИ СЕ **6**

Доколку не сте регистрирани, кликнете на следниот линк [Регистрација](#)

Сл. 29

Со клик на копчето НАЈАВИ СЕ се добива корисничкиот профил на регистрираниот корисник (слика 30).

Здраво Корисник

Профил

- Плаќање на сметки
- Преглед на сметки
- Пријави состојба
- Промени лозинка
- Промени e-mail
- Одјави се

Систем за електронски преглед и наплата на фактури

Назив	Адреса	Број	Место	E-mail
Корисник	Митрашинци	0	Митрашинци	

Сл. 30

Во левиот дел од екранот се опциите за приказ и плаќање на сметките, промена на лозинката за најава, промена на e-mail за најава и копчето за одјава.

Во десниот дел е прикажана табела со основните податоци на најавениот корисник.

Со клик на Плаќање на Сметки се добива табела со приказ на фактури за најавениот корисник (слика 31).

Во табелата се содржат информации за бројот на фактурата, датум на фактурата, датум до кога треба да се плати истата, датум на уплата на фактурата, износот на фактурата, колку е платено, износ за плаќање. Исто така има опција да се одбери колку и кои фактури корисникот ќе ги плати.

Плаќање на фактура се врши преку следните чекори:

1. Се клика на Плаќање Сметки (Слика 31).
2. Се избира фактура која ќе се плати (Слика 31).

Бр.на фактура	Датум на фактура	Да се плати до	Датум на уплата	Износ	Платено	Износ за плаќање	Означи за плаќање
0306-11/257	14/01/11			4,190.00	0.00	4,190.00	<input type="checkbox"/>
0306-14/175	14/02/14			8,158.00	0.00	8,158.00	<input type="checkbox"/>
0306-15/197	16/02/15			8,158.00	0.00	8,158.00	<input type="checkbox"/>
0306-16/368	15/04/16			6,960.00	0.00	6,960.00	<input type="checkbox"/>
0306-16/770	06/03/17			8,158.00	0.00	8,158.00	<input type="checkbox"/>
0306-27/468	15/07/10			1,770.00	0.00	1,770.00	<input type="checkbox"/>
2011000751	30/11/20	15/12/20		1,514.00	0.00	1,514.00	<input type="checkbox"/>
2012000002	31/12/20	15/01/21		1,022.00	0.00	1,022.00	<input type="checkbox"/>
						<b>Вкупно за плаќање</b>	

Вкупен Износ: 39,930.00  
 Вкупно Платено: 0.00  
 Бр. на неплатени сметки: 8  
 Разлика: 39,930.00

Печати      Плати

Се согласувам со [Политика за приватност и услови за користење на сајт](#)

Сл. 31

Доколку не е избрана ни една фактура во делот вкупно за плаќање стои 0.00. Со секое избирање на фактура износот се зголемува во зависност од фактурата (слика 32).

0306-27/468	15/07/10			1,770.00	0.00	1,770.00	<input checked="" type="checkbox"/>
2011000751	30/11/20	15/12/20		1,514.00	0.00	1,514.00	<input checked="" type="checkbox"/>
2012000002	31/12/20	15/01/21		1,022.00	0.00	1,022.00	<input checked="" type="checkbox"/>
						<b>Вкупно за плаќање</b>	<b>4,306.00</b>

Сл. 32

Со клик на копчето ПЕЧАТИ имате можност за печатење на картицата на неплатени сметки.

За да се продолжи со процесот за наплата на фактура/фактури по избирање на фактурата/фактурите потребно е да го кликнете полето за согласот со Политика

за приватност и услови за користење на сајт па потоа со клик на копчето плати се продолжува кон следниот чекор.

3. Се потврдува политика за приватност и условите за користење на страната со штиклирање (клик) на квадратчето (слика 33).
4. Се клика на копчето плати (слика 33).

**Систем за електронски преглед и наплата на фактури**

Бр.на фактура	Датум на фактура	Да се плати до	Датум на уплата	Износ	Платено	Износ за плаќање	Означи за плаќање
2007004395	31/07/20	15/08/20		3,023.00	0.00	3,023.00	<input checked="" type="checkbox"/>
2007004396	31/07/20	15/08/20		3,761.00	0.00	3,761.00	<input checked="" type="checkbox"/>
2007004397	31/07/20	15/08/20		1,943.00	0.00	1,943.00	<input type="checkbox"/>
Вкупно за плаќање							0.00

Вкупен Износ 8,727.00  
Вкупно Платено 0.00  
Бр. на неплатени сметки 3  
Разлика 8,727.00

3  [Политика за приватност и услови за користење на сајт](#)

4 Плати

Сл. 33

По кликувањето на полето за согласување и клик на копчето плати ќе бидете пренасочени на делот од банката преку која е договорено да се изврши наплатата.

5. Се притиска на копчето ОК (слика 34), по кое се добива прозорец каде што е потребно да се внесат податоците од платежната картичка преку која ќе биде извршено плаќањето на фактурата (слика 35).
6. Се внесуваат податоците од платежната картичка (слика 35).
7. Се клика копчето потврди (слика 35).

euslugi.jpkrusluga-berovo.com.mk says

Кликнете ОК за да продолжете со наплата!

5 ОК

Сл. 34

 **Безбедна форма**  
Податоците се доверливи

**Податоци за платежна картичка**

Име и презиме

Број на картичка

CVV2/CVC2

Рок на важност

 / 

Износ:

**6784 MKD**

Опис

Инфо

Откажи

**Потврди**



Инфо за процесот на плаќање: +389 2 3293 888

6

7

### Сл. 35

По извршената трансакција ќе добиете соодветна порака за тоа дали трансакцијата била успешна или неуспешна (слика 36) и соодветно порака на вашиот e-mail.

#### Систем за електронска уплата на сметки



Вашата трансакција е успешна. Ви благодариме за Вашата уплата.

Код на трансакцијата: D-a3fff824-4c34-405d-af41-1b50a780ba00

Потврда за вашата уплата ви е испратена на вашиот маил, доколку не сте добиле маил, проверете го подесувањето на вашиот маил и вашата програма за заштита.

[Вратете се на првата страна](#)



## Систем за електронска уплата на сметки

Вашата транакција беше неуспешна. Ве молиме обидете се повторно!

Код на транакцијата: D-d2377544-0948-44d5-8be2-0cfd033043b

Потврда за вашиот обид ви е испратена на вашиот маил, доколку не сте добиле маил, проверете го подесувањето на вашиот маил и вашата програма за заштита.

[Вратете се на првата страна](#)

© ЈПКР „Услуга“ - Берово | ул. „Маршал Тито“ 6.6. | тел.(033) 471-155 | E-mail: berovo.usluga@gmail.com  
Design: Microsoft Plus - Битола

Сл. 36

Со клик на опцијата **Промени лозинка** имате можност да ја промените вашата лозинка (слика 37).

Здраво, **ДОВИЧИНСКИ**  
**ВАСИЛ**

Промена на лозинка

1

Стара лозинка

Нова лозинка

Потврда на нова лозинка

2 **ПРОМЕНИ**

Сл. 37

Промената на лозинката се врши преку следните чекори:

1. Се внесуваат потребните податоци (Слика 37).
2. Се клика на копчето промени (Слика 37).

По внесување на потребните податоци како на слика 38 се добива порака дали лозинката е успешно променета . Иста е постапката и за промена на e-mail.

Со клик на копчето Одјави се ќе се одјавите од корисничкиот профил и ќе бидете пренасочени на почетната страна на ЈКП „Брегалница“ – Делчево.

**ГАЛЕРИЈА** менито ги содржи фотографиите од работата и активностите на нашето претпријатие.